



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА**

Број 1003-252/5

Скопје, 31.03.2008 година

ДО

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските извештаи на сметката за Наменски дотации (930) на Општина Центар за 2006 година, кои се прикажани на страните од 3 до 4.

2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е извршена согласно член 38 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа, член 2 став 1 и 2 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 9 од Законот за државна ревизија.

3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските извештаи на сметката за Наменски дотации (930) на Општина Центар, за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.

4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, застапувано од :

- Виолета Аларова, Градоначалник на Општина Центар во 2006 година.

5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој извештај, прикажан на страните од 1 до 2 и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1, засновано на извршената ревизија.

6. Ревизијата од точка 1 на овој извештај е планирана и извршена во период од 21.01. 2008 до 25.01.2008 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија.

7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е да овозможи ревизорот да изрази мислење:

- дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност со применетата законска регулатива.

8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија со извршени рекласификации поради добивање на појасна слика.

9. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија при вршењето на државната ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување на користени сметководствени принципи, како и на важни проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, давање општа оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни финансиски трансакции. Веруваме дека извршената ревизија ни обезбедува разумна основа за изразеното мислење.

10. Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат вистинито и објективно финансиската состојба на сметката за Наменски дотации - 930 на Општина Центар на ден 31 Декември 2006 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

11. Мислење за наменско и законско користење на средствата за наменски дотации по корисници, ќе се изрази во извештаите на државните ревизори за финансиските извештаи на соодветните корисници на средствата за наменски дотации.

12. Ревизијата смета за потребно да обелодени дека:

12.1. Општината Центар има спроведено постапка за обезбедување на имотни листи за училиштата и градинките кои се под нејзина надлежност, согласно донесените Одлуки за пренесување на основачките права и правата на сопственост на објектите.

12.2. На сметката на Наменски дотации (930) на Општина Центар на 31.12.2006 година има неискористени средства во износ од 2,816 илјади денари. Овие средства не се потрошени за намените за кои се дотирани, согласно финансиските планови на корисниците и согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, иако буџетската година е завршена. Причина е неусогласеноста на плановите на корисниците според одобрените средства и потребите. Овие средства, согласно известувањето на Министерството за финансии, се пренесуваат во буџетот за наредната фискална година.

Скопје, 28/03/2008 година

Овластен државен ревизор

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2006 година

Опис на позицијата	Образложение	во 000 денари	
		2006	2005
Приходи			
Трансфери и донации	3.1.1.	25,546	8,945
Вкупно приходи		25,546	8,945
Расходи			
Тековни расходи			
Стоки и услуги	3.2.1.1	22,730	8,059
Вкупно тековни расходи		22,730	8,059
Вкупно расходи		22,730	8,059
Остварен вишок на приходи - добивка		2,816	886
Дел од нето вишокот на приходи за пренос во наредна година		2,816	886

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 2006 ГОДИНА

Опис на позицијата	Образложение	во 000 денари	
		2006	2005
Актива			
Тековни средства			
Парични средства	4.1.1.1.	2,816	886
Вкупно тековни средства		2,816	886
Вкупна актива		2,816	886
Пасива			
Тековни обврски			
Пасивни временски ограничувања	4.2.1.1	2,816	886
Вкупно тековни обврски		2,816	886
Вкупна пасива		2,816	886